

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи, член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор, член 37-е од Законот за јавни претпријатија, Одлуката за потреба од работници бр. 04-1352/1 од 24.07.2017 година, Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување како и начинот на нивно бодување за даватели на услуги и помошно технички лица бр.02-1024/7 од 14.06.2017 година, донесен од страна на Управен Одбор на претпријатието и член 35 од Статутот на ЈП Водовод Куманово, а согласно со Правилникот за организација и систематизација на работните места и Годишниот план за вработување за 2017 година на ЈП Водовод Куманово бр. 02-539/2 од 27.03.2017 година, Директорот на претпријатието објавува:

## О Г Л А С

### За вработување на работници на неопределено време во ЈП Водовод Куманово бр.1/2017

ЈП Водовод Куманово има потреба од вработување на работници на неопределено време и тоа на следните работни места:

#### I. Даватели на јавни услуги

**1. Читач на водомер**- во Одделение за наплата(следење на наплата), Сектор за финансии, сметководство и комерција -4(четири) извршители, со ниво КДР0305Б04,  
-кандидатите да имаат завршено средно образование(240 кредити според ЕЦВЕТ),  
-со или без работно искуство во струката,  
-работното време на избраниот кандидат ќе биде од 08 до 16.00 часот или 8 часа дневно, 40 часа неделно,  
- паричниот износ на основната нето плата изнесува 16 733,00 денари;

**2. Сечач(контролор)** - во Одделение за оперативен контролен центар - 5 (пет) извршители со ниво КДР0305Б04,  
-кандидатите да имаат завршено средно образование, (240 кредити според ЕЦВЕТ),  
- со или без работно искуство во струката,  
- работното време на избраниот кандидат ќе биде од 08 до 16.00 часот или 8 часа дневно, 40 часа неделно,  
-паричниот износ на основната нето плата изнесува 17 360,00 денари;

**3. Возач на тешко товарно специјално комунално возило со приколка и полуприколка** во Одделение за градежна механизација и возен парк, Сектор за технички работи, -1(еден) извршител со ниво КДР0305Б04 ,  
-кандидатите да имаат завршено средно образование, (240 кредити според ЕЦВЕТ), Б,Ц категорија,  
-со или без работно искуство во струката,  
-работното време на избраниот кандидат ќе биде во смени по 8 часа дневно, 40 часа неделно,  
-паричниот износ на основната нето плата изнесува 15 494,00 денари;

**4. Општ комунален работник** во Одделение за водоснабдителни објекти, Сектор за технички работи -1(еден) извршител со ниво КДР0305В02,  
-кандидатите да имаат завршено основно образование,  
-со или без работно искуство во струката,  
- работното време на избраниот кандидат ќе биде во смени по 8 часа дневно, 40 часа неделно,  
-паричниот износ на основната нето плата изнесува 12 396,00 денари;

**5. Општ комунален работник** во Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци, Сектор за технички работи-15(петнаесет) извршители со ниво КДР0305В02,  
-кандидатите да имаат завршено основно образование,  
-со или без работно искуство во струката,  
- работното време на избраниот кандидат ќе биде во смени по 8 часа дневно, 40 часа неделно,  
-паричниот износ на основната нето плата изнесува 12 638,00 денари.

**6. Општ комунален работник** во Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта, Сектор за технички работи-8(осум) извршители со ниво КДР0305В02,  
-кандидатите да имаат завршено основно образование,  
-со или без работно искуство во струката,  
-работното време на избраниот кандидат ќе биде во смени по 8 часа дневно, 40 часа неделно,  
-паричниот износ на основната нето плата изнесува 12 638,00 денари.

## II .Помошно технички лица

**7.Работник за обезбедување на имот и лица** во Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси ,Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси -1 (еден) извршител со ниво КДР0402А02,  
-кандидатот да има завршено средно образование, (180 кредити според ЕЦВЕТ), лиценца за обезбедување,  
-со или без работно искуство во струката,  
-работното време на избраниот кандидат ќе е во смени од по 8 часа дневно, 40 часа неделно, - паричниот износ на основната нето плата изнесува 13 015,00 денари;

**8.Стражар** во Одделение за Општи, правни работи и човечки ресурси ,Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси -1 (еден) извршител со ниво КДР0402А02,  
-кандидатите да имаат завршено средно образование, (180 кредити според ЕЦВЕТ),  
-со или без работно искуство во струката,  
-работното време на избраниот кандидат ќе биде во смени од по 8 часа дневно, 40 часа неделно,  
-паричниот износ на основната нето плата изнесува 13 015,00 денари

**9. Хигиеничар** во Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси ,Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси -1 (еден ) извршител со ниво КДР0401А03,  
-кандидатите да имаат завршено основно образование,  
-работното време на избраниот кандидат ќе биде 8 часа дневно, 40 часа неделно,  
-паричниот износ на основната нето плата изнесува 12 638,00 денари.

**10. Баждарец** во Одделение за оперативен контролен центар-1 (еден) извршители со ниво КДР0401А02,  
-кандидатите да имаат завршено средно образование, (180 кредити според ЕЦВЕТ),  
-со или без работно искуство во струката,  
работното време на избраниот кандидат ќе биде од 08 до 16.00 часот или 8 часа дневно, 40 часа неделно,  
-паричниот износ на основната нето плата изнесува 16 113,00 денари;

Кандидатите доставуваат пријава која треба да ја содржи следната содржина:

1. Податоци за огласот - број на оглас – органот кој го објавува јавниот оглас - реден број на работното(и) место(а) за кое се пријавува
2. Лични податоци за кандидатот - име - презиме - припадност на заедница - датум на раѓање - пол - ЕМБГ - адреса на живеење (улица и број, место) - контакт адреса (улица и број, место) - контакт телефон (мобилен, фиксен) - e-mail адреса
3. Податоци за исполнување на општите услови и податоци за исполнување на посебните услови,
4. Изјава за веродостојност на податоците
5. Потпис на кандидатот и датум на поднесување на пријавата .

Општи услови утврдени со Закон за јавни претпријатија, Закон за работни односи или колективен договор се:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Образецот за пријавата за вработување се подига во архивата на ЈП Водовод Куманово. Кандидатите покрај пријавата за работа да достават доказ за завршено образование како и документ со кои ги исполнуваат посебните услови кои се горенаведени.

Напомена: ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледаат.

Огласот е отворен 15 (петнаесет) дена сметано од денот на објавувањето.

Пријавата со потребната документација се доставува до архивата на ЈП Водовод - Куманово, ул.Фетка Наскова бр.22.

ЈП Водовод - Куманово  
Д и р е к т о р

---

Горан Стојковски